

Македон

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ
НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ХЕПАТИТОТ Ц.





МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ
НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ХЕПАТИТОТ Ц

Реферати од научен собир одржан во МАНУ
на 29 мај 1992 година

СКОПЈЕ, 1994

ЧИСТОСА
СКОДА
ТОН
ЦДЛ
ГРИ
НТЕР
ЧЕР
ЧЕР
ЧЕР

ВЕЛИКО САДНИЧКИ СЪДЪТ ПО ГРАДОВА СЪДЕВАЩА СЪДИЯ
СЪДИЯ: ТОВАРДИСА БЪЛГАРОВА СЪДИЯ ВЪЗПРИЯТАЛКА: АНАСИДА
СЪДИЯ: АНАСИДА АНАСИДА СЪДИЯ: АНАСИДА АНАСИДА

ВЕЛИКО САДНИЧКИ СЪДЪТ ПО ГРАДОВА СЪДЕВАЩА СЪДИЯ
СЪДИЯ: ТОВАРДИСА БЪЛГАРОВА СЪДИЯ ВЪЗПРИЯТАЛКА: АНАСИДА
СЪДИЯ: АНАСИДА АНАСИДА СЪДИЯ: АНАСИДА АНАСИДА

ЛЪ СЕРАФИМОВ, И. ДЕЈАНОВ, Л. ШЕНДОВ, Н. ДИМОВСКА,
С. КОСТОВСКА, Н. КАМЧЕВ, Е. ТОДОРОВСКА

НСВ-АНТИТЕЛА КАЈ ОРТОПЕДСКИ БОЛНИ И ПОСТТРАНСФУЗИОНЕН ХЕПАТИТ

Со крвта и крвните деривати парентерално е можно на приматели-
те да се пренесат бактеријални, протозоински и вирусни заболувања. Од
посебен интерес се вирусните заболувања кои се манифестираат како
посттрансфузионен хепатит.

Одделно место во групата на посттрансфузионите хепатити им
припаѓа на nonA/nonB хепатитите. Меѓу нив специфично дефинирано е
местото на хепатитот Ц, односно HCV-инфекцијата.

Испитувањата направени пред 1980 година покажаа дека кај 7 до 12
проценти на примателите постои ризик од појава на посттрансфузионен
хепатит [1]. Денес се смета дека ризикот е помал [2]. Но, треба да се истак-
не тоа што го прави посттрансфузиониот хепатит прогностички тежок
проблем: 50% од инфицираните болни остануваат со биохемиски па-
метри на хронична црнодробна инфламација и околу 20% од болните со
хроничен хепатит (хронична црнодробна инфламација) покажуваат хис-
топатолошки наод за црнодробна цироза [3].

Предоминантен причинител на nonA/nonB хепатитот е HCV. На-
правивме испитувања на присуството на HCV-антитела кај болни со вгра-
дена ендопротеза со цел да откриеме колкав процент од болните станале
позитивни на HCV-антителата, имајќи ги предвид сериозните последици
од посттрансфузиониот nonA/nonB хепатит.

Материјал и методи

Испитани се 82 болни со вградена ендопротеза и 38 болни со на-
правени помалку крвави оперативни интервенции и со помала употреба
на крв или крвни деривати. Првата група на болни добивала средно околу

пет единици крв (1750–1900 ml целокупна крв), втората група не добивала крв или најмногу една единица (350–380 ml).

Присуството на HCV-антителата е докажувано со тестот micro-ELISA (Ortho Diagnostic System Inc., Neckargemund, BRD) за антителата на HCV од втора генерација.

Од секој опериран и испитуван болен се добиени бројни неопходни информации во врска со можните ризични фактори за појава на посттрансфузионен хепатит (картон на болен во прилог). Резултатите од тие податоци ќе бидат предмет на одделно соопштение.

Резултати

Присуството на HCV-антителата е докажано кај болните со вградена ендопротеза (табела I).

Т а б е л а I

Присуство на HCV-антитела кај болни со вградена ендопротеза, болни со помали ортопедски операции и дарители на крв

Испитувани лица	Број на испитаници	Позитивни на HCV антитела	
		Бр.	%
Лица со големи ортопедски операции (вградена ендопротеза)	82	4	4,88
Лица со помали ортопедски операции	38	0	0,00
Доброволни дарители на крв	1655	19	1,15

Дискусија

Најтешко разрешлив проблем во врска со nonA/nonB хепатитот е дијагнозата: болеста е незабележлива, кај 3/4 поминува без клинички манифестиации, а остава сериозни клинички последици кај 1/2 од болните [4]. Клиничките последици од најсеризен карактер се јавуваат доцна, значите за хроничен хепатит по 13,6 години, за црнодробна цироза по 17,8 години и за хепатоцелуларен карцином по 23,4 години [5].

Најсигурен пат да се заштитат болните подложени на оперативни интервенции и лекување со крв и крвни деривати е употребата на крв контролирана на HCV-антитела или употребата на крв и крвни деривати да се сведе на минимум или да се исклучи кога тоа е можно преку воведување на методите на автологна хемотерапија. Засега единствено сигурно исклучување на можноста за пренесување на HCV-инфекцијата од дари-

тел на примател е да се направи на дарителот PCR (polymerase chain reaction) [6]. Понекогаш PCR може да биде негативна во серумот, а позитивна единствено во биоптичкиот материјал од црниот дроб.

Со дилемата што се наметнува со PCR и nonA/nonB-хепатитот и хепатитот Ц уште еднаш се потврдува мислата на видовитиот основоположник на модерната трансфузиолошка служба на Франција, изречена пред повеќе од три децении, Jean Julliard: "...знаеме колку спасуваме со трансфузијата на крв, доправа треба да утврдиме колку убиваме со неа".

Една група на мерки за заштита на болните кои примиле големи количини на целокупна крв или крвни продукти е, независно од клиничката состојба на болниот, со помош на тестови да се следи присуството на белезите на вирусна инфекција на црниот дроб. Такво следење треба да се врши најмалку три пати годишно.

Прилог

КАРТОН НА ДАРИТЕЛ/БОЛЕЕН ШТО СЕ ИСПИТУВА ЗА ПРИСУСТВО НА HCV-АНТЕЛЕТА

Трансфузиона единица, клиника, болничко одделение _____
град _____

дата _____ матичен број _____

Име, татково име, презиме _____

Година на раѓање _____ Пол ж / м. Место на раѓање _____

Адреса (дома) _____

Професија _____ Телесна тежина ____ kg. Телесна висина ____ см

Анамнеза:

Дарувал крв да / не Колку пати _____ Откога _____

Други видови дарувања: плазма / леукоцити / тромбоцити / еритроцити

Добивал: целокупна крв / плазма / еритроцити / тромбоцити / леукоцити

кога _____ Опериран (кога/што) _____

Поправал заби да / не Хоспитализиран да / не Примал инјекции да / не
Тетовиран да / не Патувал во странство да / не Дупени уши да / не

Ревматичен болен да / не Имал жолтица да / не Рецидив жолтица да / не
Патолошки хепатограм да / не Жолтица во семејството да / не, брат, сестра,
дете, сопруг/а, дедо, баба. Опериран во семејството да / не

Болен на хемодијализа (од која година) _____ Имал жолтица откако
е на хемодијализа да / не. Лекуван со акупунктура (болен / дарител) да / не
Ортопедски болен, болест, направена оперативна интервенција _____

Гинеколошко/акушерски болен, болест, оперативана интервенција _____

Интерен/Инфективен болен (болест) _____

Заклучок

Кај болните со вградена ендопротеза и помали ортопедски операции постоперативно е испитувано присуството на HCV-антителата. Кај 82 болни од првата група 4 се носители на антителата на HCV, додека во втората група нема болни позитивни на HCV-антитела. Позитивноста на HCV-антителата кај дарителите на крв изнесува 1,15%. Во споредба со крводарителите, меѓу болните со вградена ендопротеза има 4,88% лица позитивни на антителата на HCV, што е 4,24 пати поголема фреквенција.

Истакната е потребата за највнимателно опсудување на употребата на методите на алологната и автологната трансфузиолошка терапија за заштита на оперираниите ортопедски болни од посттрансфузионен хепатит и други заболувања кои се пренесуваат преку крвта и крвните деривати.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dienstag, J. L.: *Non-A, non-B hepatitis. I. Recognition, epidemiology and clinical features.* Gastroenterology 85 : 439, 1983.
2. Alter, H. J., Purcell, R. H., Shih, J. W., Melpolder, J. C., Houghton, M., Cho, Q.-L., Kuo, G.: *Detection of antibody to hepatitis C virus in prospectively followed transfusion recipients with acute and chronic non-A, non-B hepatitis.* New Engl. J. Med. 321 : 1494, 1989.
3. Alter, H. J.: *Chronic consequences of non-A, non-B hepatitis.* In: Swoff, L. B., Lewis, J. H., eds.: *Current Perspectives in Hepatology.* New York, Plenum Medical, 1989, p. 83.
4. Rossi, E. C., Simon, T. L., Moss, G. S., eds. *Principles of Transfusion Medicine.* (Swoff, L. B., Dienstag, J. L.: *Transfusion-transmitted hepatitis A, B, and D.*) Baltimore, Williams and Williams, 1991, 561.
5. Kiyosawa, K., Akahane, Y., Nagata, A.: *Significance of blood transfusion in non-A, non-B chronic liver disease in Japan.* Vox Sang. 43 : 45, 1982.
6. Камчев, Н., Дејанов, И., Иванова, Л., Витларова, Д., Камчева, М., Димовска-Костовска, С., Старова, А., Тодоровска, Е.: *Присуство на HCV-антителата меѓу дарителите на крв од Општина Штип.* III симпозиум за вирусни хепатити, МАНУ, Скопје, 1992.

*Lj. SERAFIMOV, I. DEJANOV, L. ŠENDOV, N. DIMOVSKA,
S. KOSTOVSKA, N. KAMČEV, E. TODOROVSKA*

HCV ANTIBODIES IN ORTHOPAEDIC PATIENTS

(Summary)

The presence of HCV-antibodies in patients undergoing minor orthopaedic operations and in patients with implanted endoprothesis in the postoperative period was determined: in the first group (38 patients) no patients were HCV-antibodies positive, in the second group (82 patients) 4 patients were HCV-antibodies positive (4.88% in orthopaedic patients and 1.15% in healthy blood donors, a prevalence of HCV-antibodies 4.24 higher).